

Дали треба да зборувам друг јазик?

Повеќето институции имаат курсеви на англиски, но проверете на веб-страниците на институциите каде планирате да заминете за јазикот на предавање на предметите кои ви се од интерес.

Се препорачува да имате познавање на англискиот јазик во периодот на пријавување.

Информирајте се и за можноста за учество на Еразмус интензивен јазичен курс за јазикот на државата во која ќе престојувате.

Се смета дека учењето на јазикот на државата во која престојувате ќе ви овозможи подобро да го искористите вашиот престој.

Дали треба сам/а да си организирам сместување?

Вашиот Еразмус координатор на институцијата каде што ќе престојувате ќе ви помогне да најдете сместување. Најчесто се нудат можности за сместување во студентски домови или приватно сместување. Трошоците варираат во зависност од државата и од видот на сместувањето.

Како изгледа Еразмус во бројки?

Еразмус е најраспространета Европска програма. Околу 90% од Европските Универзитети и 2 милиони студенти учествувале во Еразмус од почетокот на програмата во 1987 г. Годишниот буџет за Еразмус надминува € 400 милиони, а учествуваат повеќе од 3 200 високообразовни институции од 33 земји.

Дали ќе ми се оддолжи дипломирањето/магистрирањето?

Learning agreement се користи за собирање и признавање на студиски достигнувања. Овој договор го осигурува признавањето на кредитите при планирањето на студискиот престој во друга држава. Се склучува меѓу матичната и институцијата-домаќин, и мора да се потпише пред заминувањето. Договорот детално ги одредува предметите кои студентот ќе ги посетува. За Еразмус стипендиите, користењето на "learning agreement" е задолжително. Признавањето на добиените кредити се овозможува со потпис од одговорното лице на институцијата-домаќин (Еразмус координатор). По потпишувањето, договорот е правно обврзувачки за три страни: студентот, домашната и институцијата-домаќин. Бидете внимателни, зошто некои кредити од одредени курсеви не се признаваат во Македонија. Консултирајте се со Еразмус факултетскиот координатор на Вашиот факултет.

Што ако одам таму и не ми се допаѓа?

Ако одите таму и не Ви се допаѓа може да се вратите на вашите редовни студии во Македонија, под услов да не сте пропушtile многу од наставата. Се разбира, ќе треба да ја вратите добиената стипендија.

Каде можам да одам?

Можете да одите на секоја Европска високообразовна институција со која вашата домашна институција има склучено договор за меѓународна соработка (листата е достапна на веб-страницата на институцијата), и која има добиено Еразмус Универзитетски Чартер. Дали треба сам/а да си организирам сместување?



Примероци од оваа брошура може да се добијат во:

**НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ
ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ**

Порта Буњаковец, А2-1
МК-1000 Скопје, Република Македонија
Т. +389 23 109 045 Ф. +389 23 109 043
www.na.org.mk



